




25 Мај, 2021
0.0227

- [Маркетинг](#)
- [Импресум](#)
- [Контакт](#)
- 
- 
- 



перорални капки
lactobacillus rhamnosus



КОРПОРАТИВНО
РИЗИКО ОСИГУРУВАЊЕ

СИГУРНОСТА НА ВАШИТЕ
ВРАБОТЕНИ НА ПРВО МЕСТО



- [Корона](#)
- [Вирус](#)
- [Економија](#)
- [Финансии](#)
- [Македонија](#)
- [Агробизнис](#)
- [Анализа](#)
- [Мои пари](#)
- [Балкан](#)
- [Свет](#)
- [Стил](#)
- [Колумни](#)
- [Интервјуа](#)

пр: економија

[Search](#)

ЗНМ: МВР и Обвинителството итно да ги откријат и казнат напаѓачите и заканувачите врз новинарите



Објавено во: [Македонија](#) 24 Јули, 2020

Like 1

Share 1

Tweet

Share

Здружението на новинарите на Македонија најстро го осудува онлајн нападите и заканите по безбедноста на новинарката на Слободен печат, Мирослава Бурнс.

Бурнс во текот на вчерашниот ден добила низа закани на својот личен профил на Фејсбук, поради објавување на текст за свадба која се одржала во Тетово, укажувајќи дека тоа е спротивно на законската регулатива која се однесува на борбата против епидемијата со Ковид-19.

„Бараме од Министерството за внатрешни работи и Основното јавно обвинителство итно да преземат дејствија за откривање на лицата кои стојат зад профилите кои се закарале на новинарката и да ги изведат пред лицето на правдата. Објавувањето на вакви и слични престапи од јавни собири преку кои може да се загрози јавното здравје е од јавен интерес и новинарите во никој случај не треба да добиваат закани по својот живот поради откривање и обелоденување на ваквите групни собири“, велат од ЗНМ.

Додаваат дека овој напад уште повеќе ја истакнува потребата од законски измени во Кривичниот законик.

„Во соработка со ССНМ веќе подолго време бараме измени со кои нападите врз новинарите и медиумските работници треба да бидат третирали како напад врз службено лице. Ова значи дека со ваквите измени на законот институциите ќе бидат обврзани по службена должност да преземаат мерки и дејствија за расчистување на нападите врз новинарите.

Од новата влада, како и од новиот парламентарен состав ќе продолжиме да бараме итно да се пристапи кон измени и дополнително на Кривичниот законик со кој ќе се гарантира поголема заштита на новинарите и медиумските работници. Новинарската професија е клучна за функционирањето на секоја демократска држава и затоа сметаме дека е крајно време законски да се заштитат професионалните новинари како едни од клучните столбови за штитење на јавниот интерес“, се вели во соопштението од ЗНМ.

Здружението на новинарите на Македонија, исто така, остро го осудува нападот кој се случил вчеравечер во еден скопски локал врз новинарот и уредник на Лидер, Љупчо Златев. Тој веднаш по инцидентот го пријавил случајот во полиција, по што е направен записник од страна на полициските службеници.

„Бараме од Министерството за внатрешни работи итно да ги истражи мотивите за нападот како и лицата кои биле вклучени во инцидентот. Министерството за внатрешни работи и Основното јавно обвинителство само преку брза постапка ќе покажат дека постои волја за расчистување на случаи во кои има напади врз новинари. Со тоа ќе се придонесе кон обесхрабрување на идни напади, а и ќе се подобри степенот на безбедност на новинарите и медиумските работници“, пишуваат од ЗНМ.

Нагласуваат дека сите видови на притисоци и закани кон новинарите и медиумските работници негативно се одразуваат на слободата на изразување и креираат ефект на самоцензура.

Like 1

Share 1

Tweet

Share

Можеби ќе ве интересира

[КОВИД-ЦЕНТРИТЕ ПРЕД ЗАТВОРАЊЕ: Новите приеми се бројат на прсти](#)

КОВИД-ЦЕНТРИТЕ ПРЕД ЗАТВОРАЊЕ: Новите приеми се бројат на прсти



[Тони Ангеловски: Благодарение на САД, повеќе не може да се скине сообраќајна казна](#)

Тони Ангеловски: Благодарение на САД, повеќе не може да се скине сообраќајна казна



[Паѓаат бројките на заразени со ковид, растат оние за вакцинација](#)

Паѓаат бројките на заразени со ковид, растат оние за вакцинација



[Османи за Божиновска: Не коментирам за луѓе кои не се членови на Советот](#)

Османи за Божиновска: Не коментирам за луѓе кои не се членови на Советот



[КОЈ КОГО ЗАСЕНУВА: Османи - не му се мешам на Димитров во работата](#)

КОЈ КОГО ЗАСЕНУВА: Османи - не му се мешам на Димитров во работата



[За едно деноноќие има 71 оздравен од коронавирусот](#)

За едно деноноќие има 71 оздравен од коронавирусот



[ФАКТОР НА ДЕНОТ: Се одбележува Свети Кирил и Методиј, политичарите не губат надеж дека ќе се тргне бугарската блокада](#)

ФАКТОР НА ДЕНОТ: Се одбележува Свети Кирил и Методиј, политичарите не губат надеж дека ќе се тргне бугарската блокада



[Писменоста дојде кај нас токму од македонската земја, порача Путин](#)

Писменоста дојде кај нас токму од македонската земја, порача Путин



[Иако требало да биде во изолација, жител на Демир Капија пазарел во маркет](#)

Иако требало да биде во изолација, жител на Демир Капија пазарел во маркет





**СОНИШТАТА
ПРОДОЛЖУВААТ
СО СТОПАНСКА БАНКА**

Пошеќо



**БРЗО И ЕДНОСТАВНО
ДО DINERS CLUB
КАРТИЧКА**



АПЛИЦИРАЈТЕ ТУКА!

evnonline.mk

**СИТЕ УСЛУГИ
НА ЕДНО МЕСТО**

Најчитани вести

[ОДГОВОРОТ ШТО СИТЕ ГО ЧЕКАА - вакцините на Фајзер и АстраЗенека се ефикасни и против индискиот сој](#)



ОДГОВОРОТ ШТО СИТЕ ГО ЧЕКАА - вакцините на Фајзер и АстраЗенека се ефикасни и против индискиот сој

[НЕ СЕ ПЛАШАМ ОД ГОЛЕМА АЛБАНИЈА БИДЕЈЌИ СМЕ ЧЛЕНКА НА НАТО, НО ДОБРО Е КОГА ЦЕЛ РЕГИОН Е СТАБИЛЕН - премиерот Заев](#)

[за српски Курир](#)



НЕ СЕ ПЛАШАМ ОД ГОЛЕМА АЛБАНИЈА БИДЕЈЌИ СМЕ ЧЛЕНКА НА НАТО, НО ДОБРО Е КОГА ЦЕЛ РЕГИОН Е СТАБИЛЕН - премиерот Заев за српски Курир

[ВУЧИЌ ДО РАДЕВ: Колку и некој да се обидува да крене тензии меѓу нас, од Белград ќе добие одговор дека Бугарите ги сметаме за браќа](#)



ВУЧИЌ ДО РАДЕВ: Колку и некој да се обидува да крене тензии меѓу нас, од Белград ќе добие одговор дека Бугарите ги сметаме за браќа



[Д-Р ДАНИЛОВСКИ: Светлината на крајот на тунелот станува се посилна, епидемијата ќе заврши на почетокот на јули](#)

Д-Р ДАНИЛОВСКИ: Светлината на крајот на тунелот станува се посилна, епидемијата ќе заврши на почетокот на јули

[ДО КОГО ВО СДСМ ПРАЌА ПОРАКА КУМАНОВСКИОТ ГРАДОНАЧАЛНИК - лесно е да се црта и да се прават 3Д анимации, но треба чесно да им](#)



[кажеме на граѓаните што можеме](#)

ДО КОГО ВО СДСМ ПРАЌА ПОРАКА КУМАНОВСКИОТ ГРАДОНАЧАЛНИК - лесно е да се црта и да се прават 3Д анимации, но треба чесно да им
кажеме на граѓаните што можеме




[СКАНДАЛ ПОСЛЕ ФИНАЛЕТО: Новинар го праша победникот на Евровизија дали шмркал кокаин, тој одговори негативно](#)

СКАНДАЛ ПОСЛЕ ФИНАЛЕТО: Новинар го праша победникот на Евровизија дали шмркал кокаин, тој одговори негативно



[ТЕСТИРАЊЕ ДВА ПАТИ НЕДЕЛНО: Ако не сакаат да бидат тестирани, нема ни да работат](#)

ТЕСТИРАЊЕ ДВА ПАТИ НЕДЕЛНО: Ако не сакаат да бидат тестирани, нема ни да работат



[ФОТО: СТРАШНА НЕСРЕЌА ВО ИТАЛИЈА - се сруши жичарница, загинаа девет лица](#)

ФОТО: СТРАШНА НЕСРЕЌА ВО ИТАЛИЈА - се сруши жичарница, загинаа девет лица



[Кој зема бруто плата од 107.022 денари?](#)

Кој зема бруто плата од 107.022 денари?

Колумни



[Блинкен и Лавров го подготвија менито – масата ги чека Бајден и Путин](#)

Блинкен и Лавров го подготвија менито – масата ги чека Бајден и Путин




[Кој ни ја крои нацијата?](#)

Кој ни ја крои нацијата?



[Рецесијата конечно завршува – може ли македонската економија со раст од над 4 проценти, за оваа година?](#)

Рецесијата конечно завршува – може ли македонската економија со раст од над 4 проценти, за оваа година?



- Останати линкови
- [RSS Вести](#)
- [Политика за приватност](#)

Сите написи се користат само за лично информирање.

Преземање, нивно користење и реемитување се можни само со посебен договор со основачот на порталот.

© 2021 ФАКТОР